



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Службен гласник на
Општина Пехчево

Четврток 10 април 2015 год.

Уредува:

Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Бр.03

ПЕХЧЕВО

Год.2015

Стручна служба при
Општина Пехчево
тел. (033)441-321

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево., бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на актите од Советот на општина Пехчево

Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 02.04.2015 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:

1. Одлука за усвојување на Програмата за работа на Едукативниот центар за зачувување на природата за 2015 година;
2. Одлука за поддршка за основање на посебен, непрофитен ентитет - Едукативен центар за зачувување на природата во Брегалничкиот регион;
3. Одлука за поддршка на Проектот „Енергетска ефикасност на старата училишна зграда со училишната куќа“;
4. Одлука за финансиско учество на Општина Пехчево во проектот „Енергетска ефикасност на училишната куќа“ од најмалу 20% ,а највеќе 50 % од вредноста на проектот;
5. Одлука за давање на корисење на недвижна ствар во с.Црник – Пехчево;
6. Одлука за утврдување на висината на надоместокот и начин на користење на изграден паркинг простор во градот Пехчево;
7. Одлука за усвојување на Збирниот Извештај за проценетите штети од елементарна непогода – поплава што ја зафати општина Пехчево февруари 2015 година;
8. Одлука за определување на висината на надоместок за добивање на лиценца за давање на услуги;
9. Одлука за усвојување на завршната сметка за работата на ЈУДГ 7 Септември – Пехчево;
10. Одлука за усвојување на завршната сметка на Дом на култура Јане Сандански - Пехчево ;
11. Одлука за усвојување на завршната сметка на ООУ Ванчо Китанов – Пехчево;
12. Одлука за усвојување на завршната сметка на ОУМБ Кочо Рацин – Пехчево ;
13. Одлука за усвојување на извештајот за работа на Полициска стааница - Берово;
14. Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР на ул. „7 Септември“ бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево;
15. Одлука за реализација на проект „Реконструкција на локални улици и патишта во Пехчево, општина Пехчево.

Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за усвојување на Програмата за работа на Едукативниот центар за зачувување на природата за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програмата за работа на Едукативниот центар за зачувување на природата за 2015 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 02.04.2015 година.

*Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Пехчево*

*Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 41 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 02.04.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Програмата за работа на Едукативниот центар за зачувување на природата за 2015 година

Член 1

Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа на Едукативниот центар за заштита на природата за 2015 година.

Член 2

Програмата за работа на Едукативниот центар за заштита на природата за 2015 година е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавување во Сл.гласник на општина Пехчево.

*Број 08-565/1
02.04.2015 год.
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за поддршка за основање на посебен, непрофитен ентитет - Едукативен центар за зачувување на природата во Брегалничкиот регион

Се ОБЈАВУВА одлуката за а поддршка за основање на посебен, непрофитен ентитет - Едукативен центар за зачувување на природата во Брегалничкиот регион, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 02.04.2015 година.

*Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Пехчево*

*Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 41 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 02.04.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за поддршка за основање на посебен, непрофитен ентитет - Едукативен центар за зачувување на природата во Брегалничкиот регион година

Член 1

Со оваа одлука Советот на општина Пехчево дава поддршка за основање на посебен, непрофитен ентитет - Едукативниот центар за заштита на природата во брегалничкиот регион.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавување во Сл.гласник на општина Пехчево.

Број 08-566/1
02.04.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за поддршка на Проектот „Енергетска ефикасност на старата училишна зграда со училишната куќа“

Се ОБЈАВУВА одлуката за поддршка на Проектот „Енергетска ефикасност на старата училишна зграда со училишната куќа“, што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 02.04.2015 година.

Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 41 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 02.04.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за поддршка на Проектот „Енергетска ефикасност на старата училишна зграда со училишната куќа“

Член 1

Со оваа одлука Советот на општина Пехчево дава поддршка на Проектот „Енергетска ефикасност на старата училишна зграда со училишната куќа.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавување во Сл.гласник на општина Пехчево.

Број 08-567/1
02.04.2015 година
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за финансиско учество на Општина Пехчево во проектот „Енергетска ефикасност на училишната куќа“ од најмалу 20% ,а највеќе 50 % од вредноста на проектот

Се ОБЈАВУВА одлуката за за финансиско учество на Општина Пехчево во проектот „Енергетска ефикасност на училишната куќа“ од најмалу 20% ,а највеќе 50 % од вредноста на проектот, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 02.04.2015 година.

Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 41 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 02.04.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за кофинансирање на проектот: „Енергетска ефикасност на училишната куќа“од најмалу 20% ,а највеќе 50 % од вредноста на проектот

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на општина Пехчево да учествува во кофинансирањето на проектот „Енергетска ефикасност на старата училишна куќа во висина од минимум од 20% до максимум 50%, од вкупната вредност на проектот.

Член 2

Средствата потреби за кофинансирање на проектот ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина Пехчево.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавување во Сл.гласник на општина Пехчево.

Број 08-568/1
02.04.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за давање на корисење на недвижна ствар во с.Црник – Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за давање на корисење на недвижна ствар во с.Црник – Пехчево што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 02.04.2015 година.

Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 02.04.2015 година донесе:

О Д Л У К А
за давње на користење на недвижна ствар на во с.Црник – Пехчево

Член 1

Со оваа одлука Советот на општина Пехчево на Невладината Организација “КХАМ” Делчево, дава на користење недвижна ствар, просторија во зграда на Месната заедница во с.Црник, со површина од 15м².

Член 2

Недвижната ствар се дава на користење без надоместок, за период од една година, почнувајќи од денот на влегување на сила на оваа одлука.

Член 3

Доколку во меѓувреме општина Пехчево има приоритет од предметната недвижност истата може да ја одземе и пред истекот на периодот за кој е дадена на користење со писмено известување за испразнување на просториите во рок од 30 дена.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавување во Сл.гласник на општина Пехчево.

Број 08-599/1
02.04.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување одлуката за утврдување на висината на надоместокот и начин на користење на изграден паркинг простор во градот Пехчево

Се објавува одлуката за утврдување на висината на надоместокот и начин на користење на изграден паркинг простор во градот Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 02.04.2015 година.

Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 20, тарифен бр.8, став 1 од Законот за комунални такси („Сл.весник на РМ” бр64/04, 64/05, 92/07 и 123/12), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево („Сл.гласник бр 04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 02.04.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за утврдување на висината на надоместокот и начин на користење на изграден паркинг простор во градот Пехчево

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на трошоците за користење на изграден паркинг простор во централното градско подрачје, начинот на користење и начинот на плаќањето на неговото користење.

Член 2

Висината на надоместокот се пресметува према местоположбата на паркинг просторот кој се користи и тоа: 20 денари/дневно од паркинг место, во I - (прва) централно градско подрачје, и 15 денари/дневно од паркинг место, надвор од централната градска зона како II – (втора) вон централно градско подрачје.

Член 3

Бројот на паркинг местата за користење, нивната местоположба и времетраењето на користење, ќе се утврди со посебно Решение за користење на паркинг простор по барање на странката, физичко или правно лице.

Паркинг просторот кој е даден на користење, може да се користи исклучиво за паркирање на лесни моторни возила, временски определено со Решение за користење и за никаква друга намена.

Член 4

Паркинг просторот кој е даден на користење, корисникот не може да го остапи на друго правно или физичко лице.

Член 5

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавување во Сл.гласник на општина Пехчево.

Број 08-570/1
02.04.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување одлуката за усвојување на Збирниот Извештај за проценетите штети од елементарна непогода – поплава што ја зафати општина Пехчево февруари 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Збирниот Извештај за проценетите штети од елементарна непогода – поплава што ја зафати општина Пехчево февруари 2015 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 02.04.2015 година.

Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 143 став 1 од Законот за заштита и спасување („Сл.весник на РМ” бр.36/04 и бр.49/04), Одлуката за донесување на единствена методологија за процена на штетите од елементарните непогоди („Сл.весник на РМ” бр.75/01) и член 19 од Статутот на општина Пехчево („Сл.гласник на општина Пехчево” бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Збирниот Извештај за проценетите штети од елементарна непогода – поплава што ја зафати општина Пехчево во февруари 2015 година

Член 1

Се усвојува Збирниот Извештај за проценетите штети од елементарна непогода – град што ја зафати општина Пехчево во периодот на Февруари 2015 година, изготвен од Општинската комисија за процена и утврдување на штети од елементарни непогоди на општина Пехчево.

Член 2

Заради санирање и остранување на последиците од елементарна непогода – град, се предлага на Владата на Република Македонија – Комисија за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди да ги прифати и усвои следните мерки:

- обезбедување на финансиски средства за санирање на штетите, поединечно за секој оштетен граѓанин и правен субјект.

Член 3

Усвоениот Збирен Извештај за проценетите штети е составен дел на оваа Одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила, осмиот ден од денот на објавување во „Службен Гласник на општина Пехчево“.

Број 08-562/1
02.04.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за определување на висината на надоместок за добивање на лиценца за давање на услуги

Се ОБЈАВУВА одлуката за определување на висината на надоместок за добивање на лиценца за давање на услуги, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 02.04.2015 година.

Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002), а во врска со член 21 и 22 од Законот за угостителска дејност (Сл.весник на РМ бр.64/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14 и 199/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 02.04.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за определување на висината на надоместокот за добивање на лиценца за давање на услуги

Член 1

За добивање на лиценца за угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор се определува надоместок од

1. Кабаре – 2.500 евра во денарска противвредност
2. Ноќен бар – 5.000 евра во денарска противвредност
3. Диско клуб и диско клуб на отворен простор - 7.000 евра во денарска противвредност

Член 2

Лиценцата се издава за период од 1 година од денот на добивањето. Истата не може да се пренесува.

Член 3

Уплатата за добивање на лиценца ќе се врши во денарска противвредност според средниот курс на НБРМ на денот на уплатата.

Член 4

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавување во Сл.гласник на општина Пехчево.

Број 08-561/1
02.04.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за усвојување на завршната сметка за работата на ЈУДГ 7 Септември – Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на завршната сметка за работата на ЈУДГ 7 Септември – Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 02.04.2015 година.

*Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Пехчево*

*Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 05/2002) и член 30 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 02.04.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на завршната сметка на ЈУДГ 7 „Септември,, -Пехчево за 2014 година

Член 1

Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ЈУДГ 7 „Септември,, -Пехчево за 2014 година.

Член 2

Завршната сметка на ЈУДГ 7 „Септември,, Пехчево за 2014 година е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

*Број 08-571/1
02.04.2015 год.
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за усвојување на завршната сметка на Дом на култура Јане Сандански - Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на завршната сметка на Дом на култура Јане Сандански – Пехчево што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 02.04.2015 година

*Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Пехчево*

*Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 05/2002) и член 30 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 02.04.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на завршната сметка на Дом на Култура „Јане Сандански,, -Пехчево за 2014 година

Член 1

Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на Дом на култура „Јане Сандански,, - Пехчево за 2014 година.

Член 2

Завршната сметка на Домот на култура „Јане Сандански,, - Пехчево за 2014 година е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-573/1
02.04.2015год.
Пехчево

Совей на Ойштина Пехчево
Прейсдаиел,
Стојче Стефановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавувањена одлуката за усвојување на завршната сметка на ООУ Ванчо Китанов – Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на завршната сметка на ООУ Ванчо Китанов – Пехчево, што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 02.04.2015 година.

Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Ойштина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 05/2002) и член 30 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 02.04.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на завршната сметка на ООУ „Ванчо Китанов,, -Пехчево за 2014 година

Член 1

Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ООУ „Ванчо Китанов,, -Пехчево за 2014 година.

Член 2

Завршната сметка на ООУ „Ванчо Китанов ,, - Пехчево за 2014 година е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-572/1
02.04.2015 година
Пехчево

Совей на Ойштина Пехчево
Прейсдаиел,
Стојче Стефановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за усвојување на завршната сметка на ОУМБ Кочо Рацин – Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на завршната сметка на ОУМБ Кочо Рацин – Пехчево, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 02.04.2015 година.

*Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Пехчево*

*Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 05/2002) и член 30 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 02.04.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на завршната сметка на ОУМБ „Кочо Рацин,, -Пехчево за 2014 година

Член 1

Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ОУМБ „Кочо Рацин,, -Пехчево за 2014 година.

Член 2

Завршната сметка на ОУМБ „Кочо Рацин,, - Пехчево за 2014 година е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

*Број 08-573/1
02.04.2015 год.
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавувањена одлуката за усвојување на извештајот за работа на Полициска станица - Берово

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на извештајот за работа на Полициска станица - Берово, што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 02.04.2015 година.

*Број 09-572/2
09.04.2015 год.
Пехчево*

*Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 36 став 1 точка 13 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 05/2002) и член 30 став 1 точка 34 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 02.04.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Годишниот извештај за работата на Полициската канцеларија Пехчево за 2014 година

Член 1

Со оваа одлука советот на општина Пехчево го усвојува Годишниот извештај за работата на Полициската канцеларија Пехчево за 2014 година.

Член 2

Годишниот извештај за работата на Полициската канцеларија Пехчево за 2014 година е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-575/1
02.04.2015 година
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за давање на времено користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР на ул. „ 7 Септември” бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за давање на времено користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР на ул. „ 7 Септември” бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево Пехчево, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 02.04.2015 година.

Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр.04/09), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 02.04.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за давање на користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР Кат 2 Просторија 1, на ул. „ 7 Септември” бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево

Член 1

Со оваа одлука Советот на општина Пехчево на ЈУПД Равен - Пехчево му дава на користење недвижна ствар, КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР Кат 2 Просторија 1, на ул. „ 7 Септември” бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево.

Член 2

Недвижната ствар се дава на користење без надоместок, за период од две години, почнувајќи од денот на влегување на сила на оваа одлука.

Член 3

Доколку во меѓувреме општина Пехчево има приоритет од предметната недвижност истата може да ја одземе и пред истекот на периодот за кој е дадена на користење со писмено известување за испразнување на просториите во рок од 30 дена.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавување во Сл.гласник на општина Пехчево.

Број 08-576/1
02.04.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за реализација на проект „Реконструкција на локални улици и патишта во Пехчево, општина Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за реализација на проект „Реконструкција на локални улици и патишта во Пехчево, општина Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 02.04.2015 година.

Број 09-579/2
09.04.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на Република Македонија,, бр.5/2002 и член 30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 02.04.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за реализација на проект “Реконструкција на локални улици и патишта во Пехчево, општина Пехчево”

Член 1

Советот на општина Пехчево дава поддршка за реализација на проектот “ Реконструкција на локални улици и патишта во Пехчево, општина Пехчево” кој ќе се имплементира согласно јавниот повик за користење на средствата од ЕУ ИПА – Грант за рурална инфраструктура од Министерството за финансии на Република Македонија

Член 2

Советот на општина Пехчево ја подржува целосната и/или делумната реконструкција на:

- Ул „Илинденска,, Пехчево
- Ул „Буковик,, Пехчево
- Ул „Пиринска,,Пехчево
- Ул „Првوماјска,, Пехчево
- Ул,,Мирече Ацев,, Пехчево
- Ул „Страшо Пинџур,, Пехчево
- Ул,, Ванчо Китанов, во Пехчево

Односно за имплементацијата во рамки на Грантот за рурална инфраструктура од ЕУ ИПА

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево.

08-563-1
02.04.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

СОДРЖИНА:

- Одлука за усвојување на програмата за работа на Едукативниот центар за зачувување на природата за 2015 година.....2
- Одлука за поддршка за основање на посебен, непрофитен ентитет - Едукативен центар за зачувување на природата во Брегалничкиот регион.....3
- Одлука за поддршка на Проектот „Енергетска ефикасност на старата училишна зграда со училишната куќа”.....3
- Одлука за финансиско учество на Општина Пехчево во проектот „Енергетска ефикасност на училишната куќа“ од најмалу 20% ,а највеќе 50 % од вредноста на проектот.....4
- Одлука за давање на корисење на недвижна ствар во с.Црник – Пехчево.....5
- Одлука за утврдување на висината на надоместокот и начин на користење на изграден паркинг простор во градот Пехчево.....5
- Одлука за усвојување на Збирниот Извештај за проценетите штети од елементарна непогода – поплава што ја зафати општина Пехчево февруари 2015 година.....6
- Одлука за определување на висината на надоместок за добивање на лиценца за давање на услуги.....7
- Одлука за усвојување на завршната сметка за работата на ЈУДГ 7 Септември – Пехчево.....8
- Одлука за усвојување на завршната сметка на Дом на култура Јане Сандански – Пехчево.....9
- Одлука за усвојување на завршната сметка на ООУ Ванчо Китанов – Пехчево.....9
- Одлука за усвојување на завршната сметка на ОУМБ Кочо Рацин – Пехчево10
- Одлука за усвојување на извештајот за работа на Полициска стааница - Берово.....11
- Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР на ул. „ 7 Септември” бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево.....11
- Одлука за реализација на проект „Реконструкција на локални улици и патишта во Пехчево, општина Пехчево..12